

објекти,телекомуникациски инсталации и објекти),Министерство за внатрешни работи,Министерство за одбрана,Министерство за економија,(нафтоводи и продуктоводи),ГА-МА(гасоводна мрежа и објекти),за непостоење на изведени и планирани инсталации и објекти на локацијата на која ќе се гради или условите под кои може да се гради:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

12. Правно дело за утврдување на меѓусебните права и обврски,склучен помеѓу инвеститорите за изградба на градбата со бр._____ од _____год.(доколку одобрението се издава на повеќе инвеститорри заверено кај нотар со бр.УЗП_____ од _____год.

13. Писмен извештај и согласност за нострификација(ако проектот е изработен во странство) бр._____ од _____год.

Цел на дознака: Административна такса

Назив на примачот: Трезорска сметка

Банка на примачот: НБРМ , на сметка 100000000063095

Уплатна сметка: 840 138 03182 /840-138-06275 за просторни и урб.планови/

Приходна шифра: 722315 / 724112 за просторни и урб.планови/

Износ: за објекти на еден сопственик – 3та кат. 2550 д/4та кат.2050д./5кат.1550д

ОБРАЗЕЦОТ СЕ ПОПОЛНУВА СО ПЕЧАТНИ БУКВИ НА КИРИЛИЧНО ПИСМО,СО ЗАДОЛЖИТЕЛНО ВНЕСУВАЊЕ НА СИТЕ БАРАНИ ПОДАТОЦИ,ФОРМУЛАРОТ ЗА БАРАЊЕТО МОЖЕТЕ ДА ГО НАЈДЕТЕ ВО АРХИВА ИЛИ ВО ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА УРБАНИЗАМ,СООБРАЌАЈ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
НАПОМЕНА:БАРАТЕЛОТ Е ДОЛЖЕН ДА ПОДНЕСЕ КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СПОРЕД ЗАКОНСКИТЕ
БАРАЊА

Барател,

_____, _____ 200_ година
